

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **02/2016**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **НУ Музеј на Македонската борба за државност и самостојност - „Музеј на Внатрешната македонска револуционарна организација и Музеј на жртвите на комунистичкиот режим“**

I.1.2) Адреса: **ул. „11 март“ бр.1**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Игор Цветков** Адреса на е-пошта: **igor.cvetkov@mmb.org.mk** Телефон/Факс: **02 3256668/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Спорт и култура**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Набавка на агенциски услуги за обезбедување на имот и лица, патролно обезбедување и мониторинг на локалниот видео надзор, ПП заштита и алармниот систем**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Истражни и безбедносни услуги, освен услуги за транспорт со блиндирани возила**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: **Порта Македонија**

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **14.03.2016**

се планира да заврши **15.03.2017**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Не**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

#### **ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА**

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **15.03.2016**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **05-35/13**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **2**

Највисока добиена понуда: **1.299.996,00**

Најниска добиена понуда: **1.299.600,00**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за обезбедување на лица и имот ЕКОТ ГАРД ДОО Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **МИЈАЧКА 19**

Град или населено место: **СКОПЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **1.300.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **1.071.965,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **11.05.2017**